

**СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ  
УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА на  
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Факултет за драмски уметности – Скопје**

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Број на студенти	Траење на студиите во семестри	Школарина (во евра)
<b>Факултет за драмски уметности</b> (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 22)	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>2000</b>
Актерска игра	10		
Драматургија	5		
Театарска режија	5		
Театрологија	5		
Филмска и тв режија	5		
Филмско и тв сценарио	5		
Филмско и тв снимање	5		
Филмска и тв монтажа	5		
Продукција	5		

### I. Рокови за пријавување и запишување

	Втор рок
Пријавување на кандидатите	7.2 до 17.2.2023
Запишување на кандидатите	21.2 до 23.2.2023

### II. Право на конкурирање

Право на конкурирање имаат кандидати што го исполнуваат општиот услов да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии со освоени 240ЕКТС кредити и просечна оценка 8,00 и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии. Условите за запишување на студенти на Факултетот за драмски уметности во Скопје на втор циклус - едногодишни студии може да се видат на следниот линк: [http://www.fdu.ukim.edu.mk/index.php?mn\\_sel=uz\\_pos](http://www.fdu.ukim.edu.mk/index.php?mn_sel=uz_pos), за секоја студиска програма одделно.

### III. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на [upisi-fdu@ukim.edu.mk](mailto:upisi-fdu@ukim.edu.mk) и со доставување на оригиналните документи до Студентска служба на Факултетот, потребни за конкурирање на деновите утврдени со Конкурсот за поднесување на документи : од 7.2.2023 до 17.2.2023 година.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk));
- оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161; Конто 722313 00);
- потврда за уплатени 1000,00 ден на жиро сметка на Факултетот за драмски уметности за полагање на приемен испит на п.п 50
  - Назив и седиште на примач: УКИМ Факултет за драмски уметности – Скопје
  - Банка на примач: Народна банка на РСМ
  - Сметка :100000000063095
  - Жиро сметка (сметка на корисник):1600104324 788 13
  - шифра:723013 41
  - цел на дознака: за полагање на приемен испит
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

**IV. При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:**

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)